



CA2M

Управување со Ресурси и Оптимизација

Во вистински раце

Сè што ви е потребно, ви е при рака



Пумпи

Премиум центрифугални пумпи



LKH



LKH Hex



LKH Evap



LKHSP



LKH PF



LKH I

Управување со проток

Mixproof вентили



Единствен UltraClean mixproof



Единствен mixproof за големи честички



Единствен mixproof за одвод за резервоар



Единствен mixproof хоризонтален вентил за резервоар



SMP-BC



SMP-BCA



Единствен SSV (Стандардна Конфигурација)

Топчести вентили



SBV санитарен



Tri-Clover (Тројна детелина)

Контролни вентили



Единствен RV-ST



SPC-2



CPM-2



LKC-2 неповратен

Специјални вентили



Единствен вентил за земање мостри



LQAP воздушно управуван

Транспорт на флуиди

Поврзување



Прирабници, стег и навои

Цевни приклучоци



Колена, т-приклучоци и редуктори

Цевки



Држачи за цевки

Загревање и ладење

Топло-разменувачи со заптивени плочи залепени со фузија



FusionLine

Топло-разменувачи со заптивени плочи



FrontLine




BaseLine



M-серија



TS-серија



AlfaCond

Оптимизација на резервоар

Чистење на резервоар



SSB Retractor (повлекувач)



LKRK Статични спрејни топки



Toftejorg TJ 20G



Toftejorg TZ-74



Toftejorg SaniMidget



Toftejorg SaniMidget Retractor (повлекувач)

Инструменти



Давач на проток



Контролор на проток



Температурен давач



Давач на проводливост



Манометар



Електричен манометар



Ниво прекинувач

Стандардна центрифугална пумпа



LKH Повеќестепенa



SolidC



MR

Премиум брегасте пумпи



SRU



SX



Единствен
стерилен SSV



Единствен SSV ATEX



Единствен
SSV со Y-тело



Единствен
долгооден SSV



Единствен
тангенсијален SSV



Единствен двостепен
SSV



Единствен повратен SSV



Единствен SSV со
одвод за
резервоар

Автоматизација и Пратење на Состојбата



LKUV-2 за испуштање
на воздух



LKBV за
продувување



MH затворач



ThinkTop



Основен ThinkTop



IndiTop



Странични индикатори

UltraPure пакет со тројна делтина



Tubes and Fittings

Филтрација и сепарација



Спирални мембрани



Плочести и рамковни мембрани (единица)



Рамни плочи

Типови на плочи



AlfaVap



Стандардни



Со широк проток



Близнаци

Топло-разменувачи со залепени со фузија



AlfaNova

Топло-разменувачи со залепени со плочи од бронза



Бронзени PHE

Агитатори и миксери



Toftejorg Sanilet 20



Toftejorg Sanilet 25



Toftejorg SaniMidget SB UltraPure



Ротационен млазен
миксер



ALS Агитатор



ALB Агитатор

Додатоци



UltraPure Мерни
системи за тежина



Протокометри



Давач за
притисок



Термометри



Потенциометриски
давач на ниво



Контролни сочива



Ногалки за резервоари

Стандардна брегаста пумпа



OptiLobe

Ободна клипна пумпа



SCPP

UltraPure пумпи



LKH UltraPure



SolidC UltraPure



MR UltraPure

Пеперутка вентили



Единствен рачен SSV



Единствен SSV со мало влежиштување



LKB со стандардно ракување



LKB-F со приборници



LKB со побудувач



CBFV стера со пеперутка

UltraPure вентили



Единствен управувач



UltraPure топчест вентил



LKB UltraPure



LKC UltraPure



Единствен DV-ST UltraPure



UltraPure вентил со радијална дијафрагма



Премиум вентил со радијална дијафрагма

Додатоци



Тест уреди



Куќишта



Антителескопски уред



Сигурносни филтри

Омски загревачи



Стандарден стерилоомски PR

Топло-разменувачи со груба површина



Contherm – еден

Џевкасти топло-разменувачи



Viscoline



Pharma-X



Pharma-line

Капаци за резервоар



Повеќе степен побудувач



UltraPure Магнетски миксер



Кружен капак за резервоар со пристап



Правоаголен капак за резервоар со пристап



Овален капак за резервоар со пристап

Преглед на производите

Со отворање на оваа страница ви се овозможува општ преглед на соодветните уреди на Alfa Laval понудата за хигиенска примена.

За подетална слика на нашиот огромен асортиман, посетете ја Alfa Laval веб страницата. Со избор на „производи и решенија“, можете да добиете најнови информации и документи за производите – поделени по категории на производи или според вашите потреби.

Сите партнери и соработници може да ги поедностават своите процеси со помош на Alfa Laval e-Business порталот. Alfa Laval ви овозможува комплетна документација, достапност на залихата во реално време и можност за порачување и следење на пратките по електронски пат. За повеќе информации или за демонстративен пристап на порталот, обратете му се на локалниот застапник на Alfa Laval.

www.alfalaval.com

Накратко за Alfa Laval

Alfa Laval е водечки и глобален добавувач на специјализирани производи и инженерски решенија. Нашата опрема, системи и услуги се посветени да им помогнат на клиентите да ги оптимизираат перформансите на своите процеси. Време, и повторно време.

Ние им помагаме на нашите клиенти да ги загреат, изладат, издвојат и транспортираат производите како што се масло, вода, хемикалии, пијалаци, прехранбени производи, скроб и лекови.

Нашата глобална организација тесно соработува со клиенти во речиси 100 земји обезбедувајќи им напредни решенија.

Како да ја контактирате Alfa Laval

Актуелните контакти на Alfa Laval за сите земји секогаш се достапни на нашиот сајт www.alfalaval.com

СА2М ДООЕЛ Скопје

Васил Горгов 20/18к
Т.Ц. Капиштец, 1000 Скопје
Тел/Факс: 02/6092-505
Моб (ВИП): 070/385-533
info@ca2m.mk
www.ca2m.mk



AlfaNova е трговска марка на компанијата AlfaLaval Corporate AB, Шведска.
Alfa Laval, ThinkToro и Toftejord се трговски марки регистрирани и во сопственост на Alfa Laval Corporate AB, Шведска.
Tri-Clover е трговска марка регистрирана и во сопственост на Alfa Laval Inc, САД.

